

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 јули 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Стојан Орешков од Кавадарци УП2 09-124/21 од 21 мај 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-201 од 22 април 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-201 од 22 април 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Стојан Орешков од Кавадарци до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-124/21 од 21 мај 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-201 од 22 април 2021 година издадено од КЕЦ Кавадарци, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот потенцира дека на 400 метри од објектот има нисконапонска мрежа, а на 800 метри трафостаница.

Според Електродистрибуција, не постојат технички услови односно нема постоечка нисконапонска мрежа на тоа подрачје. Објектот е на 550m од НН мрежа, а на 760m од ТС. Нема потенцијални баратели во близина, нема ДУП/УПС/УПВНМ.

На седницата од 7 јуни се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-124/21 од 21 мај 2021 година;
2. Одговор на Приговор од 28 мај 2021 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација за предметот како и GIS скица.

На 24 јуни 2021 година беше доставена дополнителна документација, односно:

- БСП-1 образец од 22 јуни 2021 година
- ГИС скица
- Извод од план 11-321/2 од 15 јуни 2020 година издаден од Општина Кавадарци
- Имотен лист бр. 377 за КП бр. 663, КО Конопиште
- Решение за легализација бр. 14-3435/2 од 18 септември 2015 година на Општина Кавадарци
- РОБСП бр. 11-201 од 22 април 2021 година

при што на седницата од 7 јули 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–124/21  
26 јули 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски